

**ОБЕДИНЕТИ
НАЦИИ**



Меѓународен суд за кривично гонење
на лица одговорни за тешки кршења
на меѓународното хуманитарно право
извршени на територијата на поранешна
Југославија од 1991 година

Предмет бр.: ИТ-04-82- А

Датум: 2. септември 2009

Оригинал: англиски

ПРЕД ЖАЛБЕНИОТ СОВЕТ

Судии: Судија Патрик Робинсон, Претседавач
Судија Мемет Гинеј
Судија Лиу Дакун
Судија Андресна Ваз
Судија Теодор Мерон

Секретар: г. Џон Хокинг

Датум на поднесување: 2. септември 2009

ОБВИНИТЕЛОТ

против

**ЉУБЕ БОШКОСКИ
ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ**

ЈАВНО

**НАЛОГ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДАТУМИ ЗА ПРЕТРЕС ВО
ЖАЛБЕНА ПОСТАПКА**

Канцеларија на Обвинителот:

г. Пол Роџерс

Бранители на Љубе Бошкоски:

г-ѓа Едина Решидовиќ

г. Гуенел Метро

Бранители на Јохан Тарчуловски:

г. Алан М. Дершовиќ

г. Натан З. Дершовиќ

г. Антонио Апостолски

г. Јордан Апостолски

ЖАЛБЕНИОТ СОВЕТ на Меѓународниот суд за кривично гонење на лица одговорни за тешки кршења на меѓународното хуманитарно право извршени на територијата на поранешна Југославија од 1991 година (понатаму во текстот: Жалбениот совет и Меѓународниот суд);

ПОТСЕТУВАЈЌИ дека на последната статусна конференција од 16. јули 2009, пред-жалбениот судија ги извести страните дека „датумот за жалбениот претрес ќе биде наскоро определен со оглед на тоа дека сите поднесоци се предадени“;¹

ИМАЈЌИ ПРЕДВИД дека правило 114 од Правилникот за постапка и докази пропишува дека „[п]о истекот на временските рокови за поднесување поднесоци предвидени во правилата 111, 112 и 113, Жалбениот совет одредува датум за претрес и Секретарот ги известува страните за истиот.“

СО ОВА НАЛОЖУВА жалбениот претрес да се одржи во четврток, 29. октомври 2009 според следниот провизорен распоред:

09.30 – 09.40 Воведен збор на судијата претседавач (10 минути)

09.40 – 10.55 Изјаснување од страна на Јохан Тарчуловски (1 час и 15 минути)

10.55 – 11.25 *Пауза (30 минути)*

11.25 – 12.25 Реакција на Обвинителството (1 час)

12.25 – 12.45 Одговор на Јохан Тарчуловски (20 минути)

12.45 – 13.45 *Пауза за ручек (1 час)*

13.45 – 15.00 Изјаснување на Обвинителството (1 час и 15 минути)

15.00 – 15.30 *Пауза (30 минути)*

15.30 – 16.30 Реакција на Љубе Бошкоски (1 час)

16.30 – 16.50 Одговор на Обвинителството (20 минути)

16.50 – 17.00 Куси лични обраќања од страна на Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски (незадолжително) (10 минути);

ГИ ИЗВЕСТУВА страните дека, и покрај тоа што тие можат слободно да го искористат времето што им е определено за изнесување на своите аргументи така како што мислат дека е најдобро, може да бидат повикани кога е потребно да одговорат на прашања од судиите во текот на распитот; и

¹ Статусна конференција од 16. јули 2009, стр. 18.

НАЛОЖУВА Љубе Бошкоски да ги извести Жалбениот совет и Секретаријатот во писмена форма, најдоцна до 9. септември 2009, дали ќе го искористи своето право во согласност со член 21(4)(г) од Статутот на Меѓународниот суд да присуствува на жалбениот претрес, за да може да се направат подготовки за неговиот трансфер во седиштето на Меѓународниот суд.

Составено на англиски и на француски, при што англиската верзија е меродавна.

(своерачен потпис на оригиналот)

Судија Патрик Робинсон

Претседавач

Датирано од 2. септември 2009,

Во Хаг

Холандија

[Печат на Меѓународниот суд]